

## СООПШТЕНИЕ

### ОКТА објавува конкурс за практикантска работа во соработка со УКИМ - Правен факултет

#### Услови за аплицирање:

- Студентот да биде 3-та или 4-та година на студии од прв циклус или студент од втор циклус студии.
- Студентот да биде од некој од следните смерови: Правен смер
- Студентот да има средно - високо познавање на англиски јазик.
- Студентот да има познавање на компјутерски вештини - Microsoft Office.

#### Времетраење на пракса:

Практикантот ќе биде континуирано присутен на платена пракса во ОКТА АД – Скопје, извршувајќи задачи во Секторот Човечки ресурси, во временски период од 3 месеци, со полно работно време. Праксата ќе започне на 05.10.2022 година.

#### Обврска на компанијата:

- да му обезбеди ментор на практикантот.
- да му обезбеди храна и превоз на практикантот за целото времетраење на праксата.
- да му издаде потврда за остварена пракса на студентот со потпис од овластено лице и печат од компанијата, заверена со архивски број.

#### Цели на праксата

- Очекувани цели од ангажманот се практикантот да стекне практични знаења и вештини, како и да се здобие со искуство од работа во корпоративна средина.
- Практикантот ќе биде под директно менторство на менаџерот во сектор Човечки ресурси, истовремено асистирајќи во повеќе сфери на работа.

Сите кандидати е потребно да испратат CV и копии од документи и уверенија кои потврдуваат дека кандидатот ги исполнува условите, на следниот контакт [okta\\_career@helpe.gr](mailto:okta_career@helpe.gr). При доставување на пријавата кандидатите да наведат за кој пракса аплицираат, Секторот Човечки ресурси.

Избраните кандидати ќе бидат повикани на интервју, по што ќе се направи финален избор на кандидати и ќе се потпише Договор за соработка со избраниот кандидат.

**Огласот е отворен најдоцна до 28.09.2022 год.**